

# СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ВО ЗИМА

Fact Sheet 13 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Macedonian

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

## ФАКТИ

Минатата година 4339 домови беа зафатени од пожари во NSW, убивајќи најмалку 20 луѓе и повредувајќи 573. Околу 1300 од овие пожари, или 30%, се случиле во зимските месеци.  
(Статистички податоци од 04.06.04)

## ДАЛИ ВАШИОТ ДОМ Е ЗАШТИТЕН ОД ПОЖАР В ЗИМА?

Ви ги препорачуваме следните едноставни совети за да ви помогнат да го заштитите домот од пожар в зима. Вие и секој во семејството треба да ги следите следните едноставни препораки:

- Најважното од се е да имате соодветен број на детектори за чад инсталирани низ куќата и да бидат редовно проверувани.
  - Вие и вашето семејство треба да знаете два излеза од секоја соба во куќата.
  - Направете план на писмено за евакуација од куќата во случај на пожар и вежбајте го истиот редовно.
  - Никогаш не оставајте ја храната што се готви без надзор.
  - Ако имате камин во куќата оџакот треба да биде чист.
  - Ако имате камин поставете метална мрежа пред истиот секогаш кога каминот се користи.
  - Проверувајте го електричното ќебе да не е оштетено или кабелот оштетен пред неговото користење.
  - Пердињата, покривките за маса и кревет треба да бидат подалеку од преносните греалки.
  - Влажните алишта треба да бидат најмалку 1 метар оддалечени од греалките и не оставајте ги ако излегувате.
  - Ако користите сушач за алишта филтерот треба да се чисти после секоја употреба.
  - Користете само еден апарат по штекер и исклучувајте го кога не го користите.
  - Гаснете ги свеќите и се она што има отворен пламен пред легнување.
  - Бидете внимателни со свеќите и се она што има отворен пламен.
- Чувајте ги кибритите и запалките на сигурно место подалеку од малите деца.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ НА ЛОКАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА

или појдете на: [www.fire.nsw.gov.au](http://www.fire.nsw.gov.au) [www.rfs.nsw.gov.au](http://www.rfs.nsw.gov.au) or [www.esa.act.gov.au](http://www.esa.act.gov.au)

## СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР В ЗИМА

- За да го проверите електричното ќебе дали е исправно постелете го на креветот и оставете го да работи 5 минути пред да го користите
- Користете само овластени мајстори за инсталирање на домашните апарати
- Печките на масло, гас или дрва треба да се проверуваат еднаш годишно
- Користете осигурувачи според пропишаното и инсталирајте сигурносни осигурувачи
- По можност, поставете противпожарен апарат во кујната и ќебе за гасење пожар во близина на излезот
- Не оставајте ги свеќите и се она со отворен пламен без надзор

ВО ИТНИ СЛУЧАИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 000